





МАКРОЕКОНОМСКИ МОНИТОР

Март 2013

1(4)


Растот се очекува да се појави на сцената во текот 2013 година, како што факторите коишто ја детерминираа слабата економска активност пополека стивнуваат. Сепак, закрепнувањето веројатно ќе биде бавно и постепено. Одговорите на економските политики ги намалија акутните ризици од кризата во еврозоната и САД, но враќањето на патеката на стабилен раст по долготрајна контракција во еврозоната може да биде одложено. Политиките, исто така, поддржаа враќање на скромниот раст во некои од новите брзорастечки економии и економии во развој, иако дел од нив продолжуваат да се борат со слабата надворешна побарувачка и домашните тесни грла. ММФ предвидува светското производство да порасне за 3,5%, додека пазарите во развој за 5,5% во текот на 2013 година, со позитивни изгледи. Сепак, надолните ризици остануваат значителни. Економските изгледи во Македонија сега се пооптимистички од порано, но ризиците за растот ќе продолжат да бидат наоколу. Претстојните квартали ќе бидат движени од интензивирањето на изградбата на фабрики од странските инвеститори, продолжената владина градежна активност, но потенцијално забавени од стагнантната надворешна побарувачка.

РАСТ И ИНФЛАЦИЈА






Годишен раст, %	2Q2012	3Q2012	4Q2012
БДП ЕУ 27	(0.5)	(0.6)	(0.5)
БДП Македонија	(0.7)	0.3	0.2
Годишен раст, %	Окт	Ное	Дек
Вкупна инфлација	5.3	4.6	4.7
Инфлација на храна	5.9	4.2	4.1

ПАЗАР НА ТРУД





%	2Q2012	3Q2012	4Q2012
Стапка на активност	38.8	39.1	39.3
Невработеност на млади	54.9	52.1	53.0
Просечна нето плата (ден.)	20,752	20,836	21,114
Раст на продуктивност	(2.98)	1.32	(1.42)

ФИНАНСИСКИ ПАЗАРИ



Годишен раст	2Q2012	3Q2012	4Q2012
М2	5.4%	2.9%	0.1%
Депозити	7.6%	5.7%	4.9%
Кредити	7.5%	6.7%	5.4%
МБИ-10	-28.4%	-15.8%	-12.3%
Девизни кред. / вкупни кред.	26.4%	25.3%	24.9%

НАДВОРЕШНА СМЕТКА



% од БДП	2Q2012	3Q2012	4Q2012
Трговско салдо	-22.7%	-17.7%	-24.4%
Приватни трансфери	21.7%	23.4%	21.1%
Тековна сметка	-4.7%	3.2%	-6.7%
Странски инвестиции	0.4%	-1.9%	3.0%
Девизни резерви	10.2%	13.8%	6.0%

ИНДУСТРИСКИ БЛИЦ

	Индустриско производство			Работници во индустријата		
	1-2Q/12	1-3Q/12	1-4Q/2012	1-2Q/12	1-3Q/12	1-4Q/2012
Енергија	(21.5)	(19.3)	(20.2)	0.5	0.6	2.1
Интермедијарни производи, освен енергија	1.6	(1.6)	(0.3)	(1.3)	(1.4)	(1.9)
Капитални производи	(13.8)	(1.9)	(1.4)	(7.5)	(8.5)	(8.7)
Трајни производи за широка потрошувачка	(46.9)	(40.2)	(33.0)	(4.8)	(6.1)	(6.7)
Нетрајни производи за широка потрошувачка	(0.7)	(3.2)	(4.2)	(1.7)	(2.9)	(2.9)
Производство на прехранбени производи	2.7	2.4	(0.8)	2.1	2.7	3.1
Производство на метали	(6.3)	(10.3)	(10.7)	(1.3)	(1.3)	(2.1)
Производство на облека	(16.5)	(13.6)	(8.2)	(1.8)	(2.4)	(3.0)
Производство на неметални минерални производи	(21.8)	(24.7)	(23.4)	(5.3)	(4.7)	(4.4)
Производство на тутунски производи	9.2	(7.2)	(14.9)	(8.4)	(16.5)	(15.2)
Производство на пијалаци	3.3	(0.5)	6.2	(0.7)	(1.2)	(0.9)
Производство на кокс и рафинирани нафтени производи	(59.7)	(70.8)	(64.9)	(4.0)	(3.8)	(3.4)
Производство на електрична опрема	(50.9)	(51.8)	(46.7)	(4.7)	(5.4)	(5.5)
Производство на фабрикувани метални производи	58.5	87.4	84.2	(3.9)	(6.8)	(8.6)
Вкупно	(6.9)	(6.9)	(6.6)	(1.7)	(2.4)	(2.4)

Finance Think е непрофитна асоцијација за економско истражување, застапување и донесување економски политики. Како неформална група постои од 2011 година, а како формална организација основана е во 2012 година.

Нашата Визија

Да поттикнеме економско размислување за подобра благосостојба утре.

Нашата Мисија

Да ја намалиме сиромаштијата, да ги зајакнеме макро-финансиските политики и да ја унапредиме финансиската стабилност преку економски истражувања, советување и препораки за економските политики и поттикнување критичка дебата за економските процеси.

Програмски области

- Развојна економија: сиромаштија, социјална, доходна, родова, возрасна и етничка нееднаквост, невработеност, пристап до образование и здравствени услуги, регулаторно окружување, структурни реформи, и друго;
- Макро-финансии: економски раст, инвестиции, монетарна, фискална, надворешно-трговска и девизна политика и друго;
- Финансиски систем: развиеност на банкарскиот, осигурителниот, пензискиот и другите финансиски под-системи, оценка на ризиците и отпорноста на шокови на финансискиот систем, регионална и глобална финансиска интеграција и друго;

ОДГОВОРНОСТ

Copyright © 2012 од страна на Finance Think, Сите права се задржани.

Ниеден дел од оваа публикација не смее да се репродуцира, складира или внесе во систем за пребарување или да се пренесува во која било форма или со какви било средства (електронски, механички, со фотокопирање, снимање или на друг начин), без претходна писмена дозвола од сопственикот на авторските права. Finance Think направи максимални напори да ја осигура точноста на информациите презентирани во овој документ. Меѓутоа, ниту Finance Think ниту кој било од неговите носители на одлуки или аналитичари или вработени може да биде одговорен за какви било финансиски последици кои произлегуваат од употребата на информациите претставени од овде.

Finance Think

Непрофитна асоцијација за економско истражување, застапување и донесување економски политики

Ул. Железничка 50/3, 1000 Скопје

+389 2 6147 630, www.financethink.mk, info@financethink.mk